

Легенда:

| ЗНАК | ЗНАЧЕЊЕ                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| *    | целосно усвоени наставните содржини, поими,                               |
| +    | делумно усвоени наставни содржини, поими;                                 |
| -    | потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими |

**Тема: ЦРТАЊЕ**

[illegible]

**Тема: СЛИКАЊЕ**

[illegible]

**Тема: ПЛАСТИЧНО ОБЛИКУВАЊЕ И ГРАДЕЊЕ**

[illegible]



**Тема: ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ**

[illegible]